



О П Ш Т И Н А П Р И Л Е П

**РЕГИСТАР
НА АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО
“СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП”
ВО 2009 ГОДИНА**

**РЕГИСТАР НА АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО
“СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП”
ВО 2009 ГОДИНА**

**БУЏЕТ , ЗАВРШНИ СМЕТКИ И
КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ**

1. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр.1..1/2009**
2. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година.**Стр.1.3/2009**
3. Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Прилеп за 2008 година.....**Стр.1 ..4/2009**
4. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година за IV квартал.....**Стр.34...2/2009**
5. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Прилеп за 2008 година.**Стр.8..4/2009**
6. Одлука за измена и дополнување - проширување на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година.**Стр.8 ..4/2009**
7. Одлука за Измена и дополнување на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година.....**стр. 1...11/2009**
8. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Прилеп за 2009 година, ПРВ КВАРТАЛ.**стр.22 ...8/2009**
- 9.Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп, ВТОР КВАРТАЛ од 2009 година.....**стр. 4...11/2009**
10. Измени на Буџетот на ЕЛС - Општина Прилеп за 2009 година.....**стр.9..10/2009**
11. Одлука за Измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година.....**стр. 11..12/2009**
- 12.Измени на Буџетот на ЕЛС Прилеп за 2009 година.....**Стр.18...14/2009**
13. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година
ТРЕТ КВАРТАЛ.....**Стр.54....14/2009**
- 14.Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година..... **Стр.1..17/2009**
- 15.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2010 година.**Стр. 1.18/2009**
17. Буџет на Општина Прилеп за 2010 година..... **Стр. 9.. 18/2009**
18. Буџетски календар за 2010 година.....**Стр. 4.. 18/2009**

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ

1. Програма за работа на Советот на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр.1...2/2009**
2. План на развојни програми на Општина Прилеп за 2010 година.....**Стр.1.15/2009**
3. Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр.6...2/2009**
4. Програма за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр.18...2/2009**
5. Програма за волонтирање.**Стр.33...2/2009**
6. Програма за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2009 година.....**стр. 3...8/2009**
7. Програма за дополнување на Програмата за урбанистички планови за 2007 за општина Прилеп.....**стр.12..8/2009**
8. Програма за изменување на Програмата за просторни и урбанистички планови за 2005 година за општина Прилеп.**стр.13...8/2009**
9. Програма за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2009 година.....**стр. 3..10/2009**
10. Исправка во Програмата за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2009 год.....**Стр.30..11/2009**
11. Програма за дополнување на Програмата за урбанистички планови за 2007 за општина Прилеп.....**стр.12...8/2009**
12. Програма за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр.14...14/2009**
13. Оперативната Програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Прилеп за сезоната 2009/2010.....**Стр. 1..13/2009**
14. План на развојни програми на Општина Прилеп за 2010 година.....**Стр. 1..15/2009**
- 15.Програма за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр. 19...14/2009**
- 16.Програма за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр. 19...15/2009**

ПРАВИЛНИЦИ

1. Правилник за условите, начинот и постапката за користење и располагање со стварите во сопственост на Општина Прилеп, давање и примање подароци и за евиденција на недвижните ствари во сопственост на Општина Прилеп.....**Стр.1...14/2009**
2. Правилник за утврдување на критериумите и постапката за доделување на средства од Буџетот на Општина Прилеп.....**Стр.10....4/2009**

ОДЛУКИ

1. Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2009 година.....**Стр.1...1/2009**

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

2. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта во Општина Прилеп.
.....Стр.19...2/2009
3. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси.....Стр.29..2/2009
4. Одлука за изменувањед на Одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за обврзник од втор наследен ред.....Стр.30..2/2009
5. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 9, квартал 2, опфат 1, 2, 9, 10 и 11 во Прилеп.Стр.31..2/2009
6. Одлука за спроведување анкета за определување на локација за изградба на споменичниот комплекс “Карпалак” во Прилеп.....Стр.2 ...3/2009
7. Одлука за определување на местата и условите за истакнување на изборни плакати.....Стр.13...4/2009
8. Одлука за одобрување на Барањето за доискористување на одобрените средства за учество во изградбата на комуналниот објект “Капела - мртвечница”.....Стр.17...4/2009
9. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името на Градскиот шаховски клуб.....Стр.21.. 4/2009
10. Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Прилеп. Стр.2...6/2009
11. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси.....стр. 2...8/2009
12. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на спортски сали.....стр. 2...8/2009
13. Одлука за проширување на пешачка зона.....стр. 3 ...8/2009
14. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.5-дел, урбан блок 5, Блок “А” во Прилеп.....стр. 4...8/2009
15. Одлука за донесување на Урбанистички план , вон населено место, за изградба на стопански комплекс - стоваришно-сервисни објекти, МВ “Калканица”, КП бр. 6 и 7, КО Селце, општина Прилеп.стр. 6...8/2009
16. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.2/2, УМ 1 , Ветеринарна станица во Прилеп.....стр. 8...8/2009
17. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.10, урбан блок 10-дел во Прилеп.стр. 9 ...8/2009
18. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок 11/3- дел, плански опфат “Б” во Прилеп.....стр.10...8/2009
19. Одлука за одобрување на проекти за општински (локални) патишта по приоритет на реализација.....стр.11...8/2009
20. Одлука за изменување на Одлуката за донесување измени и дополнувања на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2007 година.....стр.12 ...8/2009
21. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за заштита на правата на потрошувачите во Општина Прилеп.....стр.20...8/2009
22. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар-објект на улица “Моша Пијаде” на КП бр. 15627/9 во Прилеп.....стр. 1...9/2009
23. Одлука за поставување опрема за комерцијални услуги - Времен пазар во населбата “Тризла”.....стр. 2...9/2009

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

33. Одлука за поставување опрема за комерцијални услуги - Времен пазар во населбата “Кузман 2”.....**стр. 3..9/2009**
34. Одлука за надоместок на трошоците на политичките партии за локалните избори во 2009 година.....**стр. 4..9/2009**
35. Одлуката за измена на Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп**стр. 7..9/2009**
36. Одлука за усвојување на Иницијатива за учество во Програмата “Форуми во заедницата” - Буџетски форум и финансиско учество на Општина Прилеп за избраните проекти.....**стр. 2..10/2009**
37. Одлука за донесување урбанистички план вон населено место - стопански комплекс за производство на челични конструкции и покривни елементи со пратечки содржини, во М.В . “Бегова ливада”, КП бр.4090, КО Варош, во Општина Прилеп.....**стр. 4 ..10/2009**
38. Одлука за определување на локалитет за организирање на “Фестивал на пиво - 2009” - Прилеп.....**стр. 5 ..10/2009**
39. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Прилеп и општина Крушево.**стр. 2..11/2009**
40. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името на фирмата Друштво за трговија и услуги “КММ” Д.О.О. - Увоз - извоз - Прилеп.....**стр. 3..11/2009**
41. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок 11/2-дел, Плански опфат блок “1” во Прилеп.**стр. 2..12/2009**
42. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок 11/2-дел, Плански опфат “А” во Прилеп.....**стр. 4 ..12/2009**
43. Одлука за задолжување за изработка на Проект за нов бунарски систем.....**стр. 5..12/2009**
44. Одлука за отстапување на одржувањето на фонтана на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп.**стр. 6..12/2009**
45. Одлука за одобрување на проекти за општински (локални) патишта, по приоритет за реализација.....**Стр. 7..13/2009**
46. Одлука за утврдување Нацрт- Детален урбанистички план за УЕ бр.”1” и “2”- дел од урбан блок “1.4” и “2.4” - локалитет “Точила” во Прилеп.....**Стр. 20..13/2009**
47. Одлука за изменување на Одлуката за изменување на Одлуката за донесување измени и дополнувања на Програмата за донесување на Урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2007 година.**Стр.22..13/2009**
48. Одлука за одземање корисничко право на “Општински против пожарен сојуз - Прилеп”.....**Стр.6..14/2009**
49. Одлука за ослободување на СОУ Гимназија Мирче Ацев” - Прилеп од обврската за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на тениско игралиште.....**Стр.7..14/2009**
50. Одлука за ослободување на ОУ “Гоце Делчев”- Прилеп од обврската за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на тениско игралиште.**Стр.7..14/2009**
51. Одлука за Измена на Одлуката за организација, делокруг и начинот на Извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп.....**Стр.12..14/2009**

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

52. Одлука за откажување од корисничко право на недвижен имот.....**Стр.13...14/2009**
53. Одлука за утврдување Нацрт - Измени и дополнувања на Генерален урбанистички план на град Прилеп за урбана единица 20, урбан блок 20/4 во Прилеп.**Стр.15 ...14/2009**
54. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името на фирмата ДООЕЛ “Прилепски текстилен конзорциум”.....**Стр.16...14/2009**
55. Одлука за доделување на солидарни средства за помош во обновата на опожарениот манастир “Св. Јован Бигорски”.....**Стр.17...14/2009**
56. Одлука за утврдување на Нацрт - урбанистички план за изградба на стопански комплекс за обработка на украсен архитектонско-градежен камен на КП бр. 1009 и 1010 КО Алинци Општина Прилеп.....**Стр. 5...15/2009**
57. Одлука за донесување урбанистички план вон населено место за изградба на пречистителна станица на КП бр. 3177/1 , КП бр. 3177/2, КП бр. 3177/3, КП бр. 3177/4, КП бр. 3177/6, и КП бр. 3177/8, МВ “Крива река” - КО Прилеп - Општина Прилеп.....**Стр. 7...15/2009**
58. Одлука за ослободување на Здружението на родители на деца заболени од Церебрална парализа - Прилеп, од обврската за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште.....**Стр. 9...15/2009**
59. Одлука за донирање на арматури за улично осветлување и живини стетилки.....**Стр. 10...15/2009**
60. Одлука за основање на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Прилеп.....**Стр. 11...15/2009**
61. Одлука за усвојување на Планска Програма за изработка на Локална урбанистичка планска документација за Пумпна Станица во м.в.Бегова Ливада во КО Варош во Општина Прилеп.....**Стр. 18...15/2009**
62. Одлука за откажување од правото на трајно користење на градежно неизградено земјиште во КО Прилеп за КП бр. 15381/1.**Стр. 5...18/2009**
63. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и Општина Крушево за извршување на работите од надлежност на Урбанистичката инспекција и Инспекцијата за заштита на животната средина. **Стр. 5...18/2009**
64. Одлука за формирање на Комисија за подготовка на Предлог-актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и меѓу Општина Крушево.....**Стр. 6 ...18/2009**
65. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта во Општина Прилеп.....**Стр.19...2/2009**
66. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси.....**Стр.29..2/2009**
67. Одлука за изменувањед на Одлуката за утврдување на висината на стапката на данок на наследство и подарок за обврзник од втор наследен ред.....**Стр.30..2/2009**
68. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ број 9, квартал 2, опфат 1, 2, 9, 10 и 11 во Прилеп.**Стр.31..2/2009**
69. Одлука за спроведување анкета за определување на локација за изградба на споменичниот комплекс “Карпалак” во Прилеп.....**Стр.2 ...3/2009**
70. Одлука за определување на местата и условите за истакнување на изборни плакати.....**Стр.13...4/2009**

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

71. Одлука за одобрување на Барањето за доискористување на одобрените средства за учество во изградбата на комуналниот објект “Капела - мртвечница”.....**Стр.17..4/2009**
72. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името на Градскиот шаховски клуб.....**Стр.21.. 4/2009**
73. Одлука за верификација на мандатите на членовите на Советот на Општина Прилеп. **Стр.2...6/2009**
74. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси.....**стр. 2...8/2009**
75. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на спортски сали.....**стр. 2...8/2009**
76. Одлука за проширување на пешачка зона.....**стр. 3 ...8/2009**
77. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.5-дел, урбан блок 5, Блок “А” во Прилеп.....**стр. 4...8/2009**
78. Одлука за донесување на Урбанистички план , вон населено место, за изградба на стопански комплекс - стоваришно-сервисни објекти, МВ “Калканица”, КП бр. 6 и 7, КО Селце, општина Прилеп.**стр. 6...8/2009**
79. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.2/2, УМ 1 , Ветеринарна станица во Прилеп.....**стр. 8...8/2009**
80. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.10, урбан блок 10-дел во Прилеп.**стр. 9 ...8/2009**
81. Одлука за утврдување на Нацрт - Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок 11/3- дел, плански опфат “Б” во Прилеп.....**стр.10...8/2009**
82. Одлука за одобрување на проекти за општински (локални) патишта по приоритет на реализација.....**стр.11...8/2009**
83. Одлука за изменување на Одлуката за донесување измени и дополнувања на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2007 година.....**стр.12 ...8/2009**
84. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за заштита на правата на потрошувачите во Општина Прилеп.....**стр.20...8/2009**
85. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар-објект на улица “Моша Пијаде” на КП бр. 15627/9 во Прилеп.....**стр. 1...9/2009**
86. Одлука за поставување опрема за комерцијални услуги - Времен пазар во населбата “Тризла”.....**стр. 2...9/2009**
87. Одлука за поставување опрема за комерцијални услуги - Времен пазар во населбата “Кузман 2”.....**стр. 3...9/2009**
88. Одлука за надоместок на трошоците на политичките партии за локалните избори во 2009 година.....**стр. 4...9/2009**
89. Одлуката за измена на Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп**стр. 7...9/2009**
90. Одлука за усвојување на Иницијатива за учество во Програмата “Форуми во заедницата” - Буџетски форум и финансиско учество на Општина Прилеп за избраните проекти.....**стр. 2...10/2009**
91. Одлука за донесување урбанистички план вон населено место - стопански комплекс за производство на челични конструкции и покривни елементи со пратечки содржини, во М.В . “Бегова ливада”, КП бр.4090, КО Варош, во Општина Прилеп.....**стр. 4 ...10/2009**

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

92. Одлука за определување на локалитет за организирање на “Фестивал на пиво - 2009” - Прилеп.....**стр. 5 ...10/2009**
93. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Прилеп и општина Крушево.**стр. 2...11/2009**
94. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името на фирмата Друштво за трговија и услуги “КММ” Д.О.О. - Увоз - извоз - Прилеп.....**стр. 3...11/2009**
95. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок 11/2-дел, Плански опфат блок “1” во Прилеп.**стр. 2...12/2009**
96. Одлука за донесување на Детален урбанистички план за УАЕ бр.11, урбан блок 11/2-дел, Плански опфат “А” во Прилеп.....**стр. 4 ...12/2009**
97. Одлука за задолжување за изработка на Проект за нов бунарски систем.....**стр. 5..12/2009**
98. Одлука за отстапување на одржувањето на фонтана на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп.**стр. 6...12/2009**
99. Одлука за одобрување на проекти за општински (локални) патишта, по приоритет за реализација.....**Стр. 7...13/2009**
100. Одлука за утврдување Нацрт- Детален урбанистички план за УЕ бр.”1” и “2”- дел од урбан блок “1.4” и “2.4” - локалитет “Точила” во Прилеп.....**Стр. 20...13/2009**
101. Одлука за изменување на Одлуката за изменување на Одлуката за донесување измени и дополнувања на Програмата за донесување на Урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2007 година.....**Стр.22...13/2009**
102. Одлука за одземање корисничко право на “Општински против пожарен сојуз - Прилеп”.....**Стр.6...14/2009**
103. Одлука за ослободување на СОУ Гимназија Мирче Ацев” - Прилеп од обврската за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на тениско игралиште.**Стр.7...14/2009**
104. Одлука за ослободување на ОУ “Гоце Делчев”- Прилеп од обврската за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на тениско игралиште.**Стр.7...14/2009**
105. Одлука за Измена на Одлуката за организација, делокруг и начинот на Извршување на задачите на општинската администрација на Општина Прилеп.**Стр.12...14/2009**
106. Одлука за откажување од корисничко право на недвижен имот.....**Стр.13...14/2009**
107. Одлука за утврдување Нацрт - Измени и дополнувања на Генерален урбанистички план на град Прилеп за урбана единица 20, урбан блок 20/4 во Прилеп.**Стр.15 ...14/2009**
108. Одлука за давање согласност за користење на името на Општина Прилеп во името на фирмата ДООЕЛ “Прилепски текстилен конзорциум”.....**Стр.16...14/2009**
109. Одлука за доделување на солидарни средства за помош во обновата на опожарениот манастир “Св. Јован Бигорски”.....**Стр.17...14/2009**
110. Одлука за утврдување на Нацрт - урбанистички план за изградба на стопански комплекс за обработка на украсен архитектонско-градежен камен на КП бр. 1009 и 1010 КО Алинци Општина Прилеп.....**Стр. 5...15/2009**
111. Одлука за донесување урбанистички план вон населено место за изградба на пречистителна станица на КП бр. 3177/1 , КП бр. 3177/2, КП бр. 3177/3, КП бр. 3177/4, КП бр.

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

- 3177/6, и КП бр. 3177/8, МВ “Крива река” - КО Прилеп - Општина Прилеп.....Стр. 7...15/2009
112. Одлука за ослободување на Здружението на родители на деца заболени од Церебрална парализа - Прилеп, од обврската за плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште.....Стр. 9...15/2009
113. Одлука за донирање на арматури за улично осветлување и живини стетилки.....Стр. 10...15/2009
114. Одлука за основање на Општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Прилеп.....Стр. 11...15/2009
115. Одлука за усвојување на Планска Програма за изработка на Локална урбанистичка планска документација за Пумпна Станица во м.в.Бегова Ливада во КО Варош во Општина Прилеп.....Стр. 18...15/2009
116. Одлука за откажување од правото на трајно користење на градежно неизградено земјиште во КО Прилеп за КП бр. 15381/1.Стр. 5...18/2009
117. Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и Општина Крушево за извршување на работите од надлежност на Урбанистичката инспекција и Инспекцијата за заштита на животната средина.....Стр. 5...18/2009
118. Одлука за формирање на Комисија за подготовка на Предлог-актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и меѓу Општина Крушево.....Стр. 6 ...18/2009

РЕШЕНИЈА

1. Решение за усвојување на Програмата за работа и развој на ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп за 2009 година.Стр. 20...1/2009
2. Решение за усвојување на Финансискиот план на ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп за 2009 година.Стр.20...1/2009
- 3.Решение за давање согласност на Програмата за инвестициони вложувања на ЈКП “Водовод и канализација “ - Прилеп за 2009 година.....Стр.21...1/2009
4. Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈКП “Пазари” - Прилеп за 2009 година.....Стр.21...1/2009
5. Решение за усвојување на Инвестициониот план на ЈКП “Пазари” - Прилеп за 2009 година.....Стр.22...1/2009
6. Решение за усвојување на Годишниот оперативен план за работа - планирани активности на ЈП за ПУП во 2009 година.....Стр.22...1/2009
7. Решение за усвојување на Годишната Програма за вршење на работите на јавна чистота во Општина Прилеп за 2009 година, од страна на ЈКП “Комуналец” - Прилеп.....Стр.23...1/2009
8. Решение за усвојување на Оперативниот план за работа на ЈКП “Комуналец” - Прилеп за 2009 година.....Стр.23...1/2009
9. Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈКП “Комуналец” - Прилеп за 2009 година.Стр.24...1/2009
10. Решение за усвојување на Оперативниот план на “Терминал - Комуналец” ДООЕЛ - Прилеп за 2009 година.....Стр.24...1/2009
11. Решение за усвојување на Финансовиот план на “Терминал - Комуналец” ДООЕЛ - Прилеп за 2009 година.Стр.25...1/2009

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

12. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски” - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.Стр.25...1/2009
13. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.Стр.26...1/2009
14. Решение за усвојување на Финансискиот план на СОУ “Ристе Ристески - Ричко “ - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.Стр.26...1/2009
15. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Кире Гаврилоски - Јане” - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.Стр.27...1/2009
16. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Рампо Левката” - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.Стр.27...1/2009
17. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Круме Волнароски” с. Тополчани за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.Стр.28...1/2009
18. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за реализација на Годишната Програма за работа на ЈОУ ДГ “Наша иднина” - Прилеп за 2008 година.....Стр.28...1/2009
19. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот при прометот.....Стр.29...1/2009
20. Решение за прифаќање на иницијативата за основање на Урбана заедница “Тапани” Прилеп.....Стр.14...4/2009
21. Решение за прифаќање на иницијативата за основање на Месна заедница “Беловодица” - Прилеп.....Стр.15...4/2009
22. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.....Стр.15...4/2009
23. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Добре Јованоски” - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.Стр.16...4/2009
24. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.Стр.16...4/2009
25. Решение за усвојување на Финансискиот план на ОМУ “Ордан Михалоски - Оцка” - Прилеп за 2009 година за средствата на сметката 787 - сопствени приходи и 903 - буџетски средства.....Стр.17...4/2009
26. Решение за усвојување на Годишниот извештај за настанати пожари во 2008 година.Стр.18...4/2009
27. Решение за усвојување на Програмата за работа на ТППЕ Прилеп за 2009 година.Стр.18...4/2009
28. Решение за усвојување на Годишниот план за стручно оспособување и усовршување на работниците во ТППЕ - Прилеп за 2009 година.....Стр.19...4/2009
29. Решение за избор на Верификациона комисија. Стр.1...6/2009

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

30. Решение за избор на Кандидациона комисија..... **Стр.2...6/2009**
31. Решение за избор на Претседател на Советот на Општина Прилеп..... **Стр.3...6/2009**
32. Решение за избор на Комисија за мандатни прашања, избор и именување..... **Стр.3...6/2009**
33. Решение за избор на Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој.....**стр. 1...7/2009**
34. Решение за избор на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина..... **стр. 2...7/2009**
35. Решение за избор на Комисија за општествени дејности и правата на децата.....**стр. 2...7/2009**
36. Решение за избор на Комисија за Статут и прописи.....**стр. 3...7/2009**
37. Решение за избор на Комисија за одбележување на значајни настани, личности и празници.....**стр. 3...7/2009**
38. Решение за избор на Комисија за елементарни непогоди.....**стр. 4...7/2009**
39. Решение за избор на Комисија за месна самоуправа.....**стр. 4...7/2009**
40. Решение за именување членови на Комисијата за родова еднаквост**стр. 5...7/2009**
- 41.Решение за избор на членови на Советот кои присуствуваат при склучувањето на бракови во Прилеп и МК Плетвар, МК Тројаци и МК Старо Лагово.....**стр. 5...7/2009**
42. Решение за избор на членови на Советот кои присуствуваат при склучувањето на бракови во МК Витолиште, МК Дуње, МК Тополчани и МК Канатларци.....**стр. 6...7/2009**
43. Решение за избор на членови на Советот кои присуствуваат при склучувањето на бракови во МК Мало Коњари,.....**стр. 6...7/2009**
44. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп за 2008 година.....**стр. 1...8/2009**
45. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “Ѓорче Петров” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787.**стр.13...8/2009**
46. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СООПТУ “Кузман Јосифоски-Питу” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787.....**стр.14...8/2009**
47. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “Ристе Ристески - Ричко” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787.....**стр.14...8/2009**
48. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787.....**стр.15...8/2009**
49. Решение за давање согласност на Годишната сметка на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787.....**стр.15...8/2009**
50. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Рампо Левката” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903,787 и 785.....**стр.16...8/2009**
51. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кочо Рацин” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903,787 и 785.....**стр.16...8/2009**
52. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кире Гаврилоски-Јане” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903,787 и 785.....**стр.16...8/2009**
53. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Климент Охридски” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903,787 и 785.**стр.17...8/2009**
54. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Гоце Делчев” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903,787 и 785.....**стр.17...8/2009**
55. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Добре Јованоски” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903,787 и 785.....**стр.18...8/2009**

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

56. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОМУ “Ордан Михајлоски - Оцка” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903 и 787.....**стр.18...8/2009**
57. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903, 787 и 785.....**стр.19...8/2009**
- 58.Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903, 787 и 785.....**стр.19...8/2009**
59. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Круме Волнароски” с.Тополчани - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903, 787 и 785.....**стр.19 ...8/2009**
60. Решение за измена на Решението за формирање на Локален Совет за Превенција.....**стр.20...8/2009**
61. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈКП “Пазари” - Прилеп за 2008 година.**стр. 4...9/2009**
62. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за реализација на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” - Прилеп за 2008 година.**стр. 5...9/2009**
63. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ДООЕЛ “Терминал - Комуналец” - Прилеп за 2008 година.**стр. 5...9/2009**
64. Решение за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за “ПУП “ - Прилеп за 2008 година.....**стр. 6...9/2009**
65. Решение за разрешување и именување членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....**стр. 6...9/2009**
66. Решение за давање согласност на Годишната сметка на ОУ “Блаже Конески” - Прилеп за 2008 година, за сметките 603, 903, 787 и 785.....**стр. 1...10/2009**
67. Решение за именување членови на Партиципативното тело на Општина Прилеп.....**стр. 2...10/2009**
68. Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ “Наша Иднина” Прилеп за 2008/2009 година.....**стр. 7...12/2009**
69. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Гоце Делчев” Прилеп во учебната 2008/2009 година.....**стр. 7...12/2009**
70. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Рампо Левката” Прилеп во учебната 2008/2009 година.....**стр. 8...12/2009**
71. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Добре Јованоски” Прилеп во учебната 2008/2009 година.....**стр. 8...12/2009**
72. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Кире Гаврилоски - Јане” Прилеп во учебната 2008/2009 година.....**стр. 8...12/2009**
- 73.Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Климент Охридски” Прилеп во учебната 2008/2009 година.....**стр. 9...12/2009**
- 74.Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОМУ “Ордан Михајлоски - Оцка” Прилеп во учебната 2008/2009 година.....**стр. 9...12/2009**
75. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Круме Волнароски” с. Тополчани во учебната 2008/2009 година..... **стр.10...12/2009**
76. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Кирил и Методиј”с. Канатларци во учебната 2008/2009 година.....**стр. 10...12/2009**
- 77.Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Страшо Пинџур”с. Мало Коњари во учебната 2008/2009 година.....**стр. 10...12/2009**
78. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за проценка на недвижен имот при прометот.....**стр. 11...12/2009**

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

79. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп.....**стр. 11...12/2009**
80. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП “Водовод и канализација” Прилеп.....**стр. 12...12/2009**
- 81.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈКП “Комуналец”-Прилеп..... **стр. 13...12/2009**
82. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈКП “Комуналец” Прилеп.....**стр. 13...12/2009**
83. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на општина Прилеп од невремето на 09.08.2009 година.....**стр. 14...12/2009**
- 84.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈКП “Пазари” Прилеп....
.....**стр. 14...12/2009**
85. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално -финансиското работење на ЈКП “Пазари” Прилеп.....**стр. 15...12/2009**
86. Решение за давање согласност на СОУ “Ристе Ристески - Ричко” за формирање на паралелки со помал број на ученици.....**Стр. 8...13/2009**
87. Решение за давање согласност за отворање продолжен престој за ученици во ОУ “Гоце Делчев” - Прилеп.....**Стр. 8...13/2009**
88. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Гоце Делчев” Прилеп во учебната 2009/2010 година.**Стр. 9...13/2009**
89. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Климент Охридски” Прилеп во учебната 2009/2010 година.....**Стр. 9...13/2009**
90. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кире Гаврилоски - Јане” Прилеп во учебната 2009/2010 година.....**Стр. 9...13/2009**
91. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Рампо Левката” Прилеп во учебната 2009/2010 година.**Стр. 10...13/2009**
92. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Кочо Рацин” Прилеп во учебната 2008/2009 година.**Стр.10...13/2009**
93. Решение за усвојување на Годишна Програма за работа на ОУ “Кочо Рацин” Прилеп во учебната 2009/2010 година.**Стр. 11...13/2009**
94. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на ОУ “Блаже Конески” Прилеп во учебната 2008/2009 година.**Стр. 11...13/2009**
95. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Блаже Конески” Прилеп во учебната 2009/2010 година.....**Стр.11...13/2009**
96. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Добре Јованоски” Прилеп во учебната 2009/2010 година.....**Стр.12...13/2009**
- 97.Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОМУ “Ордан Михјалоски - Оцка” Прилеп во учебната 2009/2010 година.....**Стр.12...13/2009**
98. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Круме Волнароски” с. Тополчани- Прилеп во учебната 2009/2010 година.....**Стр. 12...13/2009**
- 99.Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Страшо Пинџур” с. Мало Коњари - Прилеп во учебната 2009/2010 година.....**Стр.13...13/2009**
100. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ОУ “Кирил и Методиј” с. Канатларци - Прилеп во учебната 2009/2010 година.....**Стр. 13...13/2009**
- 101.Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОСУ “Ристе Ристески - Ричко” - Прилеп.....**Стр. 14...13/2009**

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

102. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОСУ “Ѓорче Петров” - Прилеп.Стр. 14...13/2009
- 103.Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОСУ “Орде Чопела” - Прилеп.Стр. 15...13/2009
104. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ОСУ Гимназија “Мирче Ацев” - Прилеп.Стр. 15...13/2009
105. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ “Наша иднина” - Прилеп.....Стр. 16...13/2009
- 106.Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за ПУП - Прилеп.Стр. 16...13/2009
- 107.Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за ПУП - Прилеп...Стр. 17.....13/2009
108. Решение за разрешување и именување член на Одборот на корисници на вода при Водостопанство “Прилепско поле” - Прилеп.....Стр. 17...13/2009
109. Решение за именување членови на Управниот одбор на Водна заедница Лениште.Стр. 18...13/2009
110. Решение за именување членови на Управниот одбор на Водна заедница Беловодица.Стр. 18...13/2009
- 111.Решение за именување членови на Управниот одбор на Водна заедница Беровци.Стр. 19...13/2009
- 112.Решение за разрешување и именување претседател на Партиципативното тело.Стр. 19...13/2009
- 113.Решение за давање согласност на СОУ “Орде Чопела “ - Прилеп за формирање на паралелки со помал број на ученици.Стр.22...13/2009
- 114.Решение за давање согласност на СОУ “Ѓорче Петров” - Прилеп, за формирање на паралелки со помал број на ученици.....Стр. 23...13/2009
- 115.Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ Гимназија Мирче Ацев” - Прилеп во учебната 2008/2009 година.Стр. 24...13/2009
- 116.Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ Гимназија Мирче Ацев” - Прилеп во учебната 2009/2010 година.....Стр.24...13/2009
- 117.Решение за давање согласност на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски-Питу” за формирање на паралелки со помал број на ученици.Стр.24 ...13/2009
118. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски - Питу” - Прилеп за учебната 2008/2009 годинаСтр.8...14/2009
119. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОЕПТУ “Кузман Јосифоски - Питу” Прилеп во учебната 2009/2010 година.....Стр.8...14/2009
120. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ “Ѓорче Петров” - Прилеп за учебната 2008/2009 година.....Стр.8...14/2009
121. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп во учебната 2009/2010 година..... Стр.9...14/2009
122. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ “Ристе Ристески - Ричко” - Прилеп за учебната 2008/2009 година.....Стр.9...14/2009
123. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “Ристе Ристески - Ричко” - Прилеп во учебната 2009/2010 година.....Стр.10...14/2009
124. Решение за усвојување на Годишниот Извештај за работа на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп за учебната 2008/2009 година.....Стр.10...14/2009
125. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ “Орде Чопела” - Прилеп во учебната 2009/2010 година.....Стр.10...14/2009

Регистар на акти објавени во “Службен гласник на Општина Прилеп”
во 2009 година

126. Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУ ДГ “Наша иднина” - Прилеп за 2009/2010 година.....Стр.11...14/2009
127. Решение за давање согласност на Статутарната Одлука бр. 02 - 310/2 од 07.09.2009 година, за измена и дополнување на Статутот на ЈОУ ДГ “Наша иднина” - Прилеп, бр. 01 - 462/1 од 28.07.2005 година.....Стр.11...14/2009
128. Решение за разрешување член на Комисијата за проценка на недвижен имот при прометот.....Стр.12...14/2009
- 129.Решение за давање согласност на Одлуката за дополнување на Инвестиционата Програма на ЈКП “Водовод и канализација” - Прилеп за 2009 година.....Стр. 10...15/2009
130. Решение за именување на членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Прилеп.Стр. 16...15/2009
131. Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОЕПТУ “Кузман Јосифовски - Питу” - Прилеп.Стр. 17...15/2009
132. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈКП “Водовод и канализација” - При.....Стр. 17...15/2009

ДЕЛОВНИК

1. Деловник за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Прилеп.....Стр. 12 ...17/2009

ЗАКЛУЧОЦИ

- 1 Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Прилеп за 2008 година.Стр.8...4/2009
2. Заклучок за усвојување на Локалниот план за акција за правата на децата во Општина Прилеп 2009/2013 година.....Стр.19...4/2009
3. Заклучок за усвојување на Локалниот акционен план за контрола на туберкулозата 2009/2013 година.....Стр.20...4/2009
4. Заклучок за усвојување на Процената за загрозеност на Општина Прилеп од природни непогоди и други несреќи.....Стр.21...4/2009
1. Заклучок за усвојување на Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС Прилеп од општа надлежност, во текот на второто полугодие од 2008 година.....Стр.1...5/2009
5. Заклучок за усвојување на Оперативниот план на активности пред и во тек на евентуална пандемија грип со посебен осврт на грип “А”(Х1 Н1).стр. 7.....10/2009
6. Заклучок за усвојување на Информацијата за безбедносната состојба на ПС од Општа надлежност Прилеп во текот на Првото полугодие од 2009 година.....стр. 6.....12/2009
7. Заклучок за усвојување на Збирниот Извештај за проценетата штета на подрачјето на општина Прилеп од невремето на 09.08.2009 година.....стр. 14...12/2009
8. Заклучок за усвојување на Локален акционен план за вработување 2009 - 2010 година.Стр. 20..13/2009
9. Заклучок за усвојување на Збирниот извештај за проценетата штета на подрачјето на општина Прилеп од невремето на 24.08.2009 година.....Стр.20...13/2009

10. Заклучок за усвојување на Одлуката за Измени и дополнување на Одлуката бр. 07 - 364/4 од 25.02.2008 година, за основање на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.Стр.14...14/2009

ИСПРАВКИ ОД КОМИСИЈАТА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

1. Исправка на Одлуката за донесување на ДУП за УАЕ бр, 9 кварт 2, опфат 1, 2,9,10,11, број 07-285/28 од 28.01.2009 година.....Стр. 2...5/2009

2. Исправка во Одлуката за донесување на ДУП за УАЕ бр. 5 - дел од урбан блок 5, блок “А” во Прилеп, број 07 - 1144/8 од 06.05.2009 година.....Стр.30...11/2009

3. Исправка во Програмата за дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови на територијата на општина Прилеп за 2009 г.....Стр.30...11/2009

ПРЕДЛОЗИ

1. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Прилеп и Општина Крушево.....стр. 7...10/2009

АКТИ ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

1. Одлука за распишување избори на членови на Советот во Урбаната заедница “Жабино маало” во Прилеп.....Стр.85...14/2009

2. Одлука за распишување избори на членови на Советот во Урбаната заедница “Тапани” во Прилеп..... Стр. 85...14/2009

АКТ ОД КОМИСИЈАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ, ЛИЧНОСТИ И ПРАЗНИЦИ

1. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп.Стр.85...14/2009

ОДЛУКА ОД СОВЕТОТ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

1. Одлука од Советот на ПЕлагонискиот плански регион.....Стр. 87...14/2009